

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 8 март 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Живковски Слободан од Скопје УП2 09-13/21 од 15 јануари 2021 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-886 од 3 декември 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-886 од 3 декември 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Живковски Слободан од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-13/21 од 15 јануари 2021 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-886 од 3 декември 2020 година издадено од КЕЦ Ѓорче Петров, поради неподмирен долг.

Според Електродистрибуција, во објектот има броило со долг од 642.553,50 денари и за истите е покрената судска постапка.

На седницата на Комисијата за постапување по приговори одржана на 26 февруари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-13/21 од 15 јануари 2021 година со прилог:
  - Приговор
  - БСП-1 образец
  - Решение за отфрлање бр. 11-887 од 3 декември 2020

и на седницата се заклучи Електродистрибуција да достави Информација-доказ за покренатата судска постапка, листа на отворени задолжувања и комплетна документација по предметот, при што на 17ти февруари беше доставена побараната документација.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 5) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе

Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога корисникот има неплатени обврски кон ОДС и/или снабдувачот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 –13/21  
8 март 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски